

Тепачките на пратениците во Собранието и расправите на Анкетната комисија по тој повод повторно го свртеа вниманието на македонскиот гласач и го поттикнаа на нови размислувања за достоинството на народните избраници и за тоа кој всушност ја доби довербата да управува со државата во време кога таа е предодредена на судбински чекори и конечен излез од темните сокачиња на средниот век.

Таквиот однос на членовите на законодавниот дом, кои со целата жестина ни се враќаат како бумеранг од Брисел и од Стразбур, повторно нè тераат да размислуваме дали ние всушност имаме сили да се однесуваме како суверена и независна држава или ќе мораме и натаму баналните внатрешни конфликти и политички битки да ги решаваме со посредници, медијатори и меѓународни арбитражи.

Прашањето за остварувањето на вистинската функција на законодавниот дом е повеќе од алармантно кога се знае дека НАТО и ЕУ постојано нè предупредуваат дека конечно треба да ги донесеме потребните закони кои, прилагодени на европската јурисдикција, ќе овозможат да ги завршиме реформските процеси од предолгата транзиција.



КАДЕ ОТИДЕ ДОСТОИНСТВОТО НА ФУНКЦИЈАТА?

МАКЕДОНСКАТ НА НИСКИ ГР

отсуство и за незаинтересираност за работа за донесување на законите и на другите акти, за што беа донесени и одредби за нивно дисциплинирање и казнување, реално беше да се очекува дека новите пратеници ќе покажат поголемо достоинство во остварувањето на довербата на гласачите и дека професионално ќе ја извршуваат својата функција. Наспроти тоа ние денес се расправаме за тоа кој и зошто ја почнал тепачката во Собранието за време на расправата за новиот Закон за избори и за формирањето Анкетна комисија на чии седници слушаме за сè и сешто, токму во момент кога ни е најнеопходно да ја докажеме политичката зрелост, мудрост и достоинственост во остварувањето на обврските кои нè чекаат на патот кон евроатлантските интеграции. Од друга страна тоа нè тера да мислиме дека македонските политички партии сè уште не ја прележале детската болест во политичкиот плурализам, со што македонската политика повторно се наоѓа на најниските гранки. Иако во тој поглед доминираат односите меѓу пратениците на албанскиот политички блок целата ситуација се "дополнува" со огромната нетрпеливост која владее и меѓу пратениците на најголемиот парти ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, што има врска и со почнатата отворена битка против организираниот криминал, митото и корупцијата, кои доминираа во процесот на приватизацијата, односно грабежот на општествениот капитал. Нер-

возното однесување станува сè поголемо откако деновиве еден експремиер се најде на обвинителна клупа во скопскиот суд.

СЕ САКА ЛИ СОПСТВЕНАТА ДРЖАВА?

Реалниот поглед кон македонската политика денес покажува многу нелогични работи. Во неа се случуваат чудни коалиции кои немаат никаква врска со идејно-политичката ориентација или партиска програма на носителот на владејачката коалиција, со закон е дозволено селење на пратениците од една во друга партија, кој иако беше строго наменски и имаше цел да ја разбие коалицијата на експремиерот Љубчо Георгиевски во 1998-2002 г. никојму не му падна на памет да го менува! А добро се знае дека со тоа се овозможи создавање вистинска меѓупартиска берза за купување пратеници, кои ќе преминуваат од една во друга партија, се разбира, со соодветна финансиска "поддршка", за која отворено говореа некои пратеници од претходниот состав на Собранието на РМ. За да се спречи таквиот легален трансфер и менувањето на партиите денес партиските раководства спроведуваат најразлични начини за да ја осигураат лојалноста на своите пратеници, дури и со потпишување из-



Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

Иако се сметаше дека по парламентарните избори во 2006 година, кои донесоа промена на власта, Македонија конечно ќе почне со поинтензивна активност во усогласувањето на законската регулатива во согласност со обврските кои произлегуваат од нашите желби за што побрзо влегување во НАТО и во ЕУ, ја ситниме и втората година од мандатот на коалицијата на Владата на Никола Груевски, а состојбите во Собранието на РМ воопшто не се променети. Ако претходниот пратенички состав беше обвинуван за

Т НАШИТЕ ПРАТЕНИЦИ...

јави кои се заверуваат кај нотар! Но, и тоа не беше пречка одделни пратеници да ги променат партиските бои, односно да ги напуштаат своите партии, што им се случи на НСДП и на ВМРО-Народна партија, чија пратеничка група целосно се раслои! Затоа, пак, во стварноста забележуваме дека во Собранието речиси не постои борба на мислење, борба на идеи и предлози за поефикасно донесување на квалитетни законски акти, кои подоцна нема да бидат укинати од Уставниот суд, туку дека постои вистинска Дарвиновска борба за опстанок, за преживување на политичката сцена на која затскриено се наслуштуваат дебели привилегии и погодности. На таков начин политичката борба на мислења премина во вистинска физичка пресметка која никој не може да ја санкционира од едноставна причина што пратениците имаат иму-

барање на некоја партија, која нема голема политичка сила, но има големи апетити за власт, со тоа што фактички добиваме претерано присуство и вмешаност на странските дипломатски претставници или на оние од разни европски институции во политичкото секојдневие во Македонија. Тоа особено се однесува на традиционалниот манир на однесување, кој се изразува во непридржување до претходно постигнатите меѓупартиски договори, во пишувана форма или со даден збор. Иако сè ова се регистрира подолго време, чудно е како сè уште не се формирале нови партии, кои ќе им ги заплеткаат конците на фаворизираните СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ и на нивните сателити.

Македонската политика станува деструктивен феномен и добива обележје на "белум омниум контра омнес". Затоа секојдневно фрчат закани за интерпе-

наметнати формули, по секоја цена да се зачува крехкиот мир во традиционално зовриениот Балкан, се постигнуваат спротивни ефекти кои го усложнуваат процесот на донесување одлуки, поради што и натаму мораат да се мешаат разни меѓународни посредници! Во оваа смисла е и најновата одлука за продолжување на мисијата на ОБСЕ во нашата држава, иако таа се наоѓа на прагот на влегување во НАТО и очекува позитивен извештај од Унијата за почнување преговори за влез во ЕУ!

ПРИКАЗНАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ДРЖАВА!

Во целиот процес на политичко надитрување или покажување магарешки инает се забележуваат и личности од највисок калибар, каква што треба да биде и личноста и позицијата на еден претседател на држава, кој е избран со гласовите на избирачите, а не на својата партија. Меѓутоа, токму различната припадност на претседателот Бранко Црвенковски со водечката партија во Владата на Никола Груевски, таканаречената "кохабитација" која во цивилизираните земји се смета како нужност, со цел да се заштитат националните и државните интереси, долеа жешко масло врз и онака прегреаната меѓупартиска конфронтација. Тоа беше случај кога Црвенковски, и покрај постигнатиот договор за деблокада на реформите во судството како кандидати за членови на Судскиот совет повторно ги предложи старите кандидати, кои еднаш веќе беа одбиени од мнозинството во Собранието, а тоа се повтори и при предлагањето на кандидатите за амбасадори и покрај договорот тие да бидат од редовите на професионалните дипломати од МНР, каде се знае дека доминираат кадри со левичарска ориентација.

Гледајќи со резигнација на таквото "имплементирање" на политиката останува повторно да се чудиме на ситуацијата за која сами сме виновни, а која покажува дека државата ни личи на јужноамериканските "банана" земји, на ентитет кој станал експеримент на одделни светски стратегии кои и натаму го сметаат мултиетничкото општество како идеал кој се судира со реалноста и станува неостварлива фикција за што секојдневно нè уверуваат настаните во околината, кои покажуваат дека концептот на национални држави и натаму функционира или, пак, дека личиме на протекторат во кој и покрај постоењето на демократски форми на политичко организирање и дејствување, најважните државни одлуки се донесуваат надвор од институциите на системот, во разни хотели, фоаеја или ресторани и со задолжително присуство на меѓународни претставници.

А ПОЛИТИКА АНКИ!



НАМЕСТО ПРИБЛИЖУВАЊЕ НИЕ СЕ ОДДАЛЕЧУВАМЕ

нитет. Се поставува банално прашање дали во занимавањето со политика како професија пратениците ги забораваат моралните и другите обврски кон сопственото избирачко тело, а особено кон сопствената држава за која толку се колнат!

БАНАНА ДРЖАВА ИЛИ ПРОТЕКТОРАТ?

Во услови на таков политички циркус сама по себе се наметнува потребата од секојдневно предупредување од страна на претставниците на меѓународната заедница за неприфатливоста на законите и на уцените со излегување од Собранието ако не се исполни некакво

лација на одделни министри или се поднесуваат кривични пријави за клевета, со што законодавниот дом се претвора во судница! Наспроти укажувањата дека политичкото дејствување во услови на политички плурализам и повекепартизам станува најцивилизиран начин на водење на државните работи во согласност со постигнатиот доминантен или мнозински поглед на проблемите, кој се постигнува со помош на партиските механизми и медиумите, политиката кај нас одамна добила епитети кои упатуваат на традиционалното мислење дека таа е мошне блиска до најстариот занает во досегашната историја на човештвото.

Резултат од сè тоа е форсирањето механизми на одлучување со кои, според